



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка №г. 62324. — Поштарина платена во готово.

Петак, 14 септември 1945
БЕОГРАД
БРОЈ 70

Цена 3.— дин. од табак. — Претплата за второто полугодие на 1945 год. дин. 350.—. — Редакцијата: Бранкова №г. 20. —
— Telefon: 28-838

654.

На основание членот 2 Одлуката од 30 ноември 1943 година за Врховно законодателно и извршно претставително тело на Југославија како времен орган на врховната народна власт во Југославија и на основание Резолуцијата од 10 август 1945 година за променување називот Антифашистичко веќе на народното ослободување на Југославија во Привремена народна скупштина на Демократска Федеративна Југославија, а на предлог Министерот за правосудие, Претседништво на Привремената народна скупштина на Демократска Федеративна Југославија донесе

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУЕЊЕ ТОЧКА 5 ЧЛЕН 30 ЗАКОНОТ ЗА КОНФИСКАЦИЈА ИМОТОТ И ЗА ИЗВРШУЕЊЕ КОНФИСКАЦИЈА

Член 1

Член 30 точка 5 на Законот за конфискација имотот и за извршување конфискација се променува и гласи:

„Комисиите се должни да е свршат својата работа најдалеку до 15 ноември 1945 година“.

Член 2

Овој Закон влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

Во Београд, 11 септември 1945.

Претседателство

на Привремената народна скупштина
на Демократска Федеративна Југославија

Секретар,
М. Перунички, к. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

655.

УРЕДБА

ЗА МИРУЕЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА СТЕЧУЕЊЕ ИЛИ ГУБИТОК ПРАВАТА И ЗА ПОДНЕСУЕЊЕ ПРАВНИ ЛЕКОВИ ВО СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУЕЊЕ

Член 1

Роковите определени во постојекјите прописи на институциите за социјално осигурување за случај болест, несреќја, изнемоглост, старост и смрт мируат според одредбите на оваа Уредба.

Член 2

Прописите на оваа Уредба се односуат на сите осигураници, рентници и пензионери како и на членовите на нивните фамилии, кои:

1) активно учествувале во НОВ, ПОЈ или Југословенската армија;

2) од страна на окупаторите и неговите помагачи заробени, убиени, интернирани, конфинирани, депортирани, одведени на присилни работи, побегнати, нестанали и сл. во колку непријателски не се држале спроти Народноослободителното движење;

3) поради опстојателствата извикани со војната биле во невозможност да ги остварат својите права од социјалното осигурување.

Член 3

Со прописите на оваа Уредба не можат да се ползуат лица, кои се осудени на губиток националната чест, соработувале со окупаторот и неговите помагачи, побегнале со окупаторската војска, доброволно отишле на работа во непријателските или другите окупирани земји и работиле за непријателот, како и лица кои биле во можност да ги остварат права од социјалното осигурување па со това право не се служиле.

Член 4

Мируење на роковите се однесуе на:

1) сакања на неостварените давања за осигурување случаји од сите гранки на социјалното осигурување, кои настанале пред 6 април 1941 година до колку не застареле до тој рок;

2) сакања на неостварените давања од гранките на осигурување за случај несреќја, изнемоглост, старост и смрт за осигурени случаји, кои настанале пред 6 април 1941 година;

3) поднесување правни лекови во сите гранки на социјалното осигурување против одлуките, кои не постанале правноснажни пред 6 април 1941 година;

4) сочувување на стеченото време на членството и на очекуваните права од сите гранки на социјалното осигурување, во колку сочувувањето не е престанало до 6 април 1941 година.

Член 5

Мируењето на роковите почнуе со денот 6 април 1941 година.

За лицата споменати во тач. 1 чл. 2 на оваа Уредба мируење на роковите престануе 30 дена после отпуштањето од војна служба односно после прогласување општа демобилизација, за лицата споменати во тач. 2 чл. 2 триесет дена после повраќањето од истите во својите редовни боравишта, а за лицата споменати во тач. 3 чл. 2 триесет дена по влегувањето во сила на оваа Уредба.

Член 6

Потребни напатствија по оваа Уредба ќе издава Средишното заведение за социјално осигурување.

Член 7

Оваа Уредба влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

Во Београд, 4 септември 1945.

Претседател на Министерскиот совет
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер за социјална политика,
Др. Антон Кржишник, с. р.

656.

УРЕДБА

ЗА ОДРЕДУЕЊЕ МИНИМАЛНИ РЕНТИ И ПЕНЗИИ И ИСПЛАТУЕЊЕ ОТПРАВНИНИ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА РЕНТИ КАЈ УСТАНОВИ НА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУЕЊЕ

Член 1

До доносуење нов Закон за единствено социјално осигуруење, а додека трајат ванредни прилики проузрокуени со војната, ќе се исплатуат минимални ренти и пензии односно отправнини на притежателите на ренти кај установи на социјално осигуруење според одредбите на оваа Уредба.

Член 2

Минимални ренти од осигуруење за случај несреќја износат месечно:

1) за притежателите на лични ренти со смалена способност за работа:

а) преку 33 $\frac{1}{3}$ %	до вклучиво 50%	дин. 400.—
б) „ 50%	„ „ 60%	„ 500.—
в) „ 60%	„ „ 80%	„ 700.—
г) „ 80%	„ „ 100%	„ 900.—
д) „ 100%	„ „	„ 1200.—

2) за притежатели на вдовички (вдовечки) и детински ренти:

а) за вдовица (вдовец)	— — — — —	дин. 450.—
б) за секое дете	— — — — —	„ 175.—
в) за прво сираче	— — — — —	„ 450.—
г) за секое понатакашно сираче	— — — — —	„ 175.—

На притежателите на рента за несреќен случај со смалена способност за работа преку 20% до 33 $\frac{1}{3}$ % ќе се исплатуат ренти според решенијата на Министерството за социјална политика на Демократска Федеративна Југославија IV бр. 1282 од 10 јуни 1945 година („Службени лист“ бр. 43 од 22-VI-1945 година и IV Бр. 1504 од 3 јули 1945 год. („Службени лист“ бр. 48 од 10-VII-1945).

Член 3

Минимални пензии од осигуруење за случај изнемогност, старост и смрт (пензиско осигуруење) износат месечно:

1) за притежатели на лични пензии:	
а) за изнемогност	— — — — — дин. 700.—
б) за старост	— — — — — „ 900.—

2) за притежатели на вдовички (вдовечки) и детински пензии:

а) за вдовица (вдовец)	— — — — — дин. 450.—
б) за секоје дете	— — — — — „ 175.—
в) за прво сираче	— — — — — „ 450.—
г) за секое понатакашно сираче	— — — — — „ 175.—

Член 4

Ако се износит на минималните детински ренти или пензии од член 2 и 3 на оваа Уредба поголеми од износит по постојеките прописи ќе се исплатуе разликата на терет фондот за помоќ работничките и намештеничките фамилии со деца. Оваа разлика не ќе се исплатуе, ако и додека се исплатуе детинскиот додаток на основание запослуењето на преостаналиот родител.

Член 5

На притежателите на рента од осигуруење за случај несреќја чие смалуење способноста за работа не надмашуе 20%, им престануе правото на рента со ден 31 октомври 1945 година, со тоа да им се во рок од 3 месеци од денот на обуставуењето на рентата место рента исплати отправнина во износ на трогодишна рента пресметана според решенијата на Министерството за социјална политика на Демократска Федеративна Југославија наведени во став 2 член 2 на оваа Уредба. Износ на оваа отправнина не може да биде помал од динара 2.000.—

На оние притежатели на ренти од осигуруење за случај несреќја, чие смалуење способноста за работа прејдуе 20%, али не надмашуе 33 $\frac{1}{3}$ % може да се исплати, на нивно сакање, место рента отправнина во износ на трогодишна рента пресметана според решенијата на Министерството за социјална политика на Демократска Федеративна Југославија наведени во ст. 2 чл. 2 на оваа Уредба. Износ на оваа отправнина не може да биде помал од динара 5.000.—

Член 6

На унесреќените осигуреници који ќе претрпат несреќен случај после стапуење на снага оваа Уредба, а чие смалуење способноста за работа надмашуе 10%, а не прејдуе 20%, ќе се исплати место рента отправнина.

На унесреќените пак осигуреници, чие смалуење способноста за работа надмашуе 20%, али не прејдуе 33 $\frac{1}{3}$ %, место рента може да се исплати отправнина, ако тоа побарат.

Клучот за пресметање отправнини по овој член го пропишуе Средишни завод за социјално осигуруење, а одобруе Министерството за социјална политика на Демократска Федеративна Југославија.

Член 7

На отправнина по член 5 на оваа Уредба нема право оној бивши притежател на рента од осигуруење за случај несреќја кому место рента е исплатена отправнина на негово сакање.

Бившиот притежател на рента од осигуруење за случај несреќја, кому е место рента исплатена отправнина по одредба на окупаторската власт, има право на отпремнина по член 5 на оваа Уредба. Кај исплатуењето отпремнини по овој став ќе се одбие износ, кои притежателот го примил на име отпремнина, пресметан по Законот за курсеви за повлекуење окупациските новчаници.

Член 8

Во случај да едно лице стекне право на рента од осигуруење за случај несреќја и на пензија од осигуруење за изнемогност, старост и смрт, тоа лице има право само на едно приемање, и тоа на оноа које је поголемо.

Член 9

Додека не се изврши ликвидација на досегашните носители на осигуруење предвидена во член 11 Законот за спроведуење социјално осигуруење, исплатуењето ренти, пензии и отправнини по оваа Уредба паѓа на терет на поедина установа на социјалното осигуруење.

Сојузното Министерство за финансии односно федералните министерства за финансии ќе осигурат, секое за својте подручни установи на социјалното осигуруење, потребни средства на оние установи кои

по пораните прописи потпаѓале под надзор на Министерството за финансии а на чии рентници и пензионери биле рентите и пензиите частично или во целост исплатуени од државниот буџет.

Член 10

Исплатуење ренти и пензии по член 2 и 3 на оваа Уредба ќе се врши почнуејќи од 1 септември 1945 година.

Член 11

Оваа Уредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

Во Београд, 4 септември 1945

Претседател на Министерскиот совет
и Министер на народна одбрана
Маршал на Југославија,

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер за социјална политика,
др. Анте Кржишник, с. р.

657.

На предлог Заведението за ванредни набавки при Управата за надворешна трговија сојузното Министерство за трговија и снабдуење — Управа за цени — донесуе

РЕШЕНИЕ БР. 4

ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ НА ТЕКСТИЛНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЈА ИСПОРАЧАНИ ОД УНРРА

Во врска напатствието на Министерство за трговија и снабдуење за определуење цени и пресметане стоката испорачана преку МЛ и УНРРА се определуат на следните текстилни производенија овие цени:

658.

На предлог на Заведението за ванредни набавки при Управата на надворешната трговија сојузното Министерство за трговија и снабдуење — Управа за цени — донесуе

РЕШЕНИЕ БР. 6

ЗА ОДРЕДУЕЊЕ ЦЕНИ НА ТЕКСТИЛНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЈА ИСПОРАЧАНИ ОД УНРРА

Во врска Напатствието на Министерството за трговија и снабдуење за одредуење цени и обрачување стока испорачана преку МЛ и УНРРА, се одредуат на следните текстилни производенија овие цени:

К О Н Е Ц

Арт. бр.	БОЈА	БРОЈ	Цена франко фоб лука:	Франко ста- ница на голе- мопродавачот на бавна цена	Франко стова- риште на голе- мопродавачот комисионарска продајна цена	Д и н а р а
Т 111.	Арт. 343 6/1000 јарди Фанси копс	бела	8	560,10	588,25	611,75 туце
Т 112.	„ „	б. цр.	30	435,89	457,75	476,25 „
Т 113.	„ „	б. цр.	50	361,36	379,50	394,75 „
Т 114.	„ „	бојено	30	478,80	502,75	523,— „
Т 115.	арт. 713 3/200 јарди Екстра Глас	б. цр.	40/50	72,26	76,—	79,— „
Т 116.	арт. 827 3/400 јарди	б. цр.	40/70	81,30	85,50	89,— „
Т 117.	Ган копс	бојено	40/70	81,30	85,50	89,— „
Т 118.	Арт. 833 3/500 јарди Екстра Глас	б. цр.	10	228,10	239,50	249,25 „
Т 119.	„ „	б. цр.	24	178,42	187,50	195,— „
Т 120.	Х 591 3/1000 јарди Грин-чен	б. цр.	30/50	277,79	291,75	303,50 „
Т 121.	„ „	бојено	30/50	316,19	332,—	345,50 „
Т 122.	арт. 609 3/500 јарди Грин-чен	б. цр.	30/50	146,80	154,25	160,50 „
		бојено	30/40	180,67	189,75	197,50 „

Цена франко
фоб лука:

Франко ста-
ница на голе-
мопродавачот
на бавна
цена

Франко стова-
риште на голе-
мопродавачот
комисионарска про-
дајна цена

Арт. бр.

Т 70 1) коноп, пречник

14 мм на горе

44.—

46.30

47.93

Т 71 2) Кучина

17.20

17.65

18.25

По прописот чл. 1 Напатствието на Министерството за трговија и снабдуење од 6 август 1945 година цени назначени во последниот стубец, пропишани као цени франко стовариште на големопродавачот комисионарот во продавачка на големо, за подручјето на целата држава ни во кој случај не смејат да бидат пречекорени.

Цените во продавачка на мало, по прописот чл. 9 Напатствието за одредуење цени и обрачување стоката, се одредуат на тој начин, што на цените од тректиот стубец на оваа Решение, ќе се додадат сите уобичаени редовни набавни трошкови, од стовариштето на големопродавачот до дукјанот на малопродавачот и на тој собир, маржа бруто заработувачката на малопродавачот.

Бруто заработувачката на малопродавачот за сите текстилни производенија именувани во оваа Решение се одредуат на 15%.

Поблиски одредби за постапката која зборуе за набавни цени во продавачка на големо и мало обвртени се со чл. 4 и со понатакашни прописи на Напатствието за одредуење цени и обрачување стока испорачана преку МЛ и УНРРА.

Оваа Решение влегуе во сила со денот на обнародуење во „Службениот лист“.

Бр. 6531

22 август 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдуење,
инж. Н. Петровић, с. р.

		БОЈА	БРОЈ	Цена франко фоб лука:	Франко стани- ца на големо- продавачот набавна цена	Франко стова- риште на голе- мопродавачот комисионерна продајна цена	
Д и н а р и							
T 123.	X 000 3/400 јарди Ган Глас Д 316 В 796 2/12000 јарди	б. цр.	50	90,34	95,—	98,75	дузина
T 124.	В и Гл.	бела	24	180,67	189,75	197,50	калем
T 125.	"	бели	30	171,63	180,25	187,50	"
T 126.	"	бели	40	164,86	173,25	180,25	"
T 127.	"	бели	50	155,82	163,75	170,25	"
T 128.	"	бели	60	155,82	163,75	170,25	"
T 129.	"	црни	60	171,63	180,25	187,50	"
T 130.	"	боено	60	187,44	197,—	205,—	"
T 131.	В 962 12000 јарди В и W	бела	30	158,09	166,—	172,75	"
T 132.	"	бела	40	144,52	151,75	158,—	"
T 133.	"	бела	50/60	135,49	142,50	148,25	"
T 134.	"	бела	70/80	126,47	133,—	138,50	"
T 135.	"	црна	40	162,60	170,75	177,75	"
T 136.	"	црна	50	153,57	161,25	167,75	"
T 137.	"	црна	70	140,01	147,25	153,25	"
T 138.	"	суров	80	126,47	133,—	138,50	"
T 139.	"	боено	40	175,97	185,—	192,50	"
T 140.	Арт. 2147 1000 јарди Хартсов	б. цр.	30/90	307,50	322,50	335,50	дузина
T 141.	К 392 јарди Еглеј	бели	70	119,69	126,75	131,—	калем
T 142.	3/10000	црни	70	130,99	137,75	143,25	"
T 143.	"	сурови	70	119,69	125,75	131,—	"
T 144.	арт. 3319 200 јарди Тридент	б. цр.	16/24	101,62	106,75	111,—	дузина
T 145.	Каблед	б. цр.	30/60	79,04	83,—	86,50	"
T 146.	арт. 3755 3/5000 јарди Тридент	бели	30	90,34	95,—	99,—	калем
T 147.	" Мерк. конус	бели	40	85,81	90,25	94,—	"
T 148.	"	бели	60	79,04	83,—	86,50	"
T 149.	"	бели	70	79,04	83,—	86,50	"
T 150.	"	црни	60	83,56	87,75	91,25	"
T 151.	"	боен	30	112,92	118,75	123,50	"
T 152.	"	боен	40	108,41	114,—	118,75	"
T 153.	"	боен	60	101,62	106,75	111,—	"
T 154.	арт. 4504 10 гр. Мерк. Севингс	бели	50	110,66	116,25	121,—	10 к.
T 155.	Зефт	бели	60	121,95	128,25	133,50	"
T 156.	"	боено	50	126,47	133,—	138,50	"
T 157.	арт. 4510 25 гр. Мерк. Севингс	бели	50	266,49	280,—	291,25	"
T 158.	"	бели	60	289,08	303,75	316,—	"
T 159.	арт. 886 3/500 Свис глас	црни	24	128,30	134,75	140,25	дузина
T 160.	"	б. цр.	60/70	171,63	180,25	187,50	"
T 161.	"	боено	24/36	196,49	206,50	214,75	"
T 162.	"	боено	40/70	180,66	189,75	197,50	"
T 163.	"	боено	100	146,71	154,25	160,50	"
T 164.	арт. 4539 2/3000 јарди Мерк. Сивинг	бели	30	67,75	71,25	74,25	калем
T 165.	"	бели	50	54,21	57,—	59,50	"
T 166.	"	бели	60	49,68	52,25	54,50	"
T 167.	В 589 10000 јарди Грин Чен, конус	бели	30	169,39	178,—	185,25	калем
T 168.	"	бели	40	162,61	170,75	177,75	"
T 169.	"	бели	50	158,10	166,—	172,75	"
T 170.	"	црни	30	176,20	185,—	192,50	"
T 171.	"	црни	36	169,38	178,—	185,25	"
T 172.	"	црни	40	169,38	178,—	185,25	"
T 173.	"	црни	50	162,62	170,75	177,75	"
T 174.	"	сурови	30	169,38	178,—	185,25	"
T 175.	"	сурови	36	162,62	170,75	177,75	"
T 176.	"	боено	36	180,66	189,75	197,50	"
T 177.	"	боено	40	176,20	185,—	192,50	"
T 178.	"	боено	50	169,38	178,—	185,25	"
T 179.	В 612 3/10000 јарди Р и Г	бели	100	119,70	125,75	131,—	"
T 180.	арт. 339 6/1000 јарди Фанси	б. цр.	70/90	383,95	403,25	419,50	"

По прописот чл. 1 Напатствието на Министерството за трговија и снабдување од 1 август 1945 година, цените назначени во последниот стубец, прописани како цени франко складиште на големо-продавачот комисионер во продавачка на големо, за подручје на целата држава ни во кој случај не смејат да бидат пречекорени.

Цените во продавачка на мало, по прописот чл.9 Напатствието за одредување цени и обрачување стока, се одредуваат на тој начин, што на цените одпрекјот стубец на овоа Решение, ќе се додадат сите уобичаени редовни набавни трошкови од стовариштето на големопродавачот до дукјанот на малопродавачот и на тој собир, маржа бруто заработувачката на малопродавачот.

Бруто заработувачка на малопродавачот за ситетекстилни производенија именувани во овоа решение се одредува на 15%.

Поблиски одредби за постапката која зборува за набавни цени во продавачка на големо и мало обвртени се со чл. 4 и со понатакашните прописи на Напатствието за одредување цени и обрачување стока испорачана преку МЛ и УНРРА.

Овоа Решение влегува во сила со денот на обнародување во „Службениот лист“.

Бр. 6494

23 август 1945 година
Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Н. Петровић, с. р.

659.

Во врска чл. 1 Уредбата за регулирање цени, сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени — дава

ТОЛМАЧЕЊЕ

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НАПАТСТВИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЦЕНИ НА СТОКАТА НА СТРАНСКО ПОРЕКЛО УВЕДЕНА ПОМЕГЈУ 1 СЕПТЕМВРИ 1939 И 6 АПРИЛ 1941 ГОД. БР. 6497 ОД 9 АВГУСТ 1945.

Одредувањето цени сходно на горното Напатствие може да го врши само Управата за цени на сојузното Министерство за трговија и снабдување, на која имаат да се поднесуваат односните молби со потребни увозни заклучци, увозни и банковни документи.

Бр. 7369

28 август 1945 година
Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Н. Петровић, с. р.

660.

РЕШЕНИЕ

ЗА УКИНУВАЊЕ ЧЛ. 6, 7 и 8 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ ПРЕТПЛАТИ НА ВЕСНИЦИ И ЧАСОПИСИ

Како е прашањето за рачнување и обрачување претплатите на весници и часописи преку пошта регулирано со изменување и дополнување на Правилникот за рачунска и благајничка служба који стапуат на снага на први октомври 1945 година, а Поштенското одделение е предложило да се укинат чл. 6, 7 и 8 на Правилникот за вршење претплати на весници и часописи преку пошта, како сувишни,

решувам:

да се почнувајќи од 1 октомври 1945 година укинат чл. 6, 7 и 8 на Правилникот за вршење претплати на весници и часописи преку поштите.

Бр. 979/45

8 септември 1945 година
Београд

Министер за пошти, телеграфи и телефони,
др. Д. Марушић, с. р.

661.

На основание членот 1 Уредбата за оснување Државна комисија за војна штета Државната комисија издава

НАРЕДУВАЊЕ

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОДАТЦИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ВОЈНА ШТЕТА

Во рок од 10 дена од денот на овоа објавување сите претпријатија во кој Германија или германски физички или правни лица биле заинтересувани на ден 6 април 1941 година имат за секоја германска фирма или лице да поднесат на Државната комисија за

војна штета (Београд, Милош Велики 12) овие податоци:

I. — 1) целокупна вредност на локалната актива во своина посебно за секоја од такви фирми;

2) целокупна вредност на странскиот имот на секоја од такви фирми.

II. — Германски банкарски биланси, холдинзи, залоги и т. н.

A. Банкарски биланси, во колку се односат на ставките:

1) на германската држава во клиринг или на званичните германски фондови;

2) на установите и друштва под државна контрола;

3) на германски државјани или во полза на истите.

B. Заложни сметки, депозити во сефови државни на име за сметка на Германци.

B. Злато во депозит и останали приходи на имотот (на холдингот) на Германија или Германците.

Оној кој овие податоци не ги поднесе во одреден рок ќе биде земен на одговорност.

За правните лица одговорноста ќе снесат нивните преставители.

Бр. 567. — Од Државната комисија за војна штета, 6 септември 1945 година.

662.

ТАРИФСКО ОБАВЕСТИУВАЊЕ

Основната тарифа на Југословенските железници од 1 октомври 1945 година

Привремено дополнување

Во член 14 параграф 1 д. о. после зборот „за повратни возни исправи“ да се додаат зборовите: „за одстојание до 25 км. 1 ден“.

Министер за соопштение одобрил во актот ГУЖ. бр. 11177/45 скратен рок од осум дена за објавување.

ГУЖ.бр. 11117/45. — Од Главната управа на железниците, 12 септември 1945 година.

663.

ТАРИФСКО ОБАВЕСТИУВАЊЕ

Југословенски државни железници. Тарифа за превозување стока свеска 1 од 1 август 1945 година

Дополнување

Во Прилог V на страница 50 треба да се дополни следното:

Ковин—Дунав—Смедерево.

За превозување стока во колски товари со трајект помеѓу станиците Ковин—Дунав и Смедерево или обратно за ванредни трошкови, од кола динари 50.—.

Нови Сад

за превозување стока од колски товари преку понтонскиот мост помеѓу Нови Сад и Петроварадин Дунав или обратно, од кола динара 50.—.

Важи од 12 септември 1945 година.

ГУЖ.бр. 13349/45. — Од Главната управа на железниците, 12 септември 1945 година.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕТСЕДНИШТВО

на Антифашисткото веќе на народното ослободуење на Југославија

на предлог на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито

решује:

да се за учешност во командовањето, специјални подвизи и покажана храброст одликујат

СО ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I РЕД:

генерал-мајор Матетиќ Владо.

СО ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД:

начелник на штабот на дивизијата Кнежевиќ Новак;

мајор Милатовиќ Ђ. Милорад

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД II РЕД:

капетани: Афрић И. Вјекослав, Божановиќ Р. Љубо, Херцигоња Никола, Медвједовиќ Јунус, Репак Салко, Ружић Јосиф, Скригин В. Георгије и Вујновиќ Милан;

поручници: Мусабеговиќ Јусуф, Јовановиќ Љубиша, Поповиќ Никола, Радовановиќ Стеван и Ружић-Кропш Ивка.

СО ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО II РЕД:
Централна казалишна дружина „Аугуст Цесарец“.

СО ПАРТИЗАНСКАТА ЗВЕЗДА III РЕД:

мајор Вукосављевиќ Радомир;

капетани: Васовиќ Р. Драгољуб, Требјешаниќ С. Милан.

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД III РЕД:

поручник Борозан Браслав;

Афрић-Пејић Мира, Басић Милена, Борозан-Брнић Н. Нада, Малешевиќ-Божовиќ Олга, Радошевиќ Е. Анка, Сањин Мира и Шинк Смиља.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

капетани: Блечић М. Вујадин и Гавриловиќ М. Живојин;

поручници: Жарковиќ П. Милосав, Јерковиќ М. Никола, Лепенац В. Радош и Љубић Н. Видоје;

потпоручници: Јакасовиќ К. Војислав, Мишчевиќ М. Никола и Нађ Ј. Јурај;

Јововиќ Нада, Барањин М. Александар, Леви М. Лидија и Скубић Ј. Мирко;

Члан Среског Н. О. О. Зајечар Првуловиќ Таса.

Бр. 243

23 јуни 1945 година
Београд

За секретар,
М. Марковиќ, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар с. р.

ЗАПИСНИК

НА VII РЕДОВЕН СОСТАНОК НА ПРИВРЕМЕНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 22 АВГУСТ 1945 ГОДИНА ВО БЕОГРАД

Претседавал Претседник др. Иван Рибар.

Секретар Омер Глухић.

Претседник др. Иван Рибар отвара VII редовен состанок во 16.20 часа.

Прочитаниот записник на VI редовен состанок Скупштината го прима без примедби.

Скупштина прима на знање прочитаното писмо на Претседникот на Министерскиот совет и Мар-

шал на Југославија Јосип Броз-Тито, со које извештава Претседништвото: да му е Потпретседник на Министерскиот совет Милан Грол на двадесети август, поднесел оставка на својот положај и да он тој положај за сега не мисли да потполни, ербо тоа не налагат потребите на земјата.

Саопштује се и упатује на Мандатниот одбор предлогот на Соезот на земјоделците во Београд, да се повика за член на Привремената народна скупштина Велимир Скерлић, првк на Земјорадничката странка за Срез опленачки.

Се саопштават молби за отсуствија на народните посланици.

На предлог на претседникот др. Иван Рибар, Скупштината одобрава и тоа по пет дена отсуство на народните посланици: Драгомир Николић, Спасоје Ђоковић, Ахмет Шукрија, Цавид Ниман, Ђоко Пајковић, Витомир Цветковић, Бошко Крстић, Славољуб Петровић, Милосав Милосављевић, Имет Шафир и Павле Јовићевић, а по три дена отсуство на народните посланици: Благо Јовановиќ и Лазар Колишевски.

На народниот посланик Цветко Узуновски не е одобрено тражено отсуство за одлазак во Скопје заради хитни работи.

Сите прочитани молби и жалби се упатуваат на Одборот за молби и жалби, пак се прелази на првната точка на дневниот ред: претрес на извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Законот за избор на народните посланици за Уставотворна скупштина (Соезна скупштина и Скупштина на народите).

Пошто е известилецот на векјината на Законодавниот одбор Влада Симић прочитал и образложил извештајот на одборската векјина, Трпко Жугић одвојеното мислење на Одборската мањина, Претседникот др. Иван Рибар го отвара начелниот претрес.

Се говорило: Министер за конституанта Едвард Кардељ „за“, Милош Жанко „за“, Милан Грол заради лично објаснение, Живота Ђермановиќ „за“ и Јован Веселинов „за“, па се пристапа на гласање во начело.

Гласуекји со седење и устајање, Скупштината со векјина гласови усваја предлогот на Законот за избор на народните посланици за Уставотворна скупштина (Соезна скупштина и Скупштина на народите) во начело, па се пристапа на претресот во појединости.

Гласуекји со седење и устајање, Скупштината со векјина гласови усваја насловот и сите членови од 1 до 91 на овој Законски предлог по извештајот и редакцијата на Законодавниот одбор и на предлог на известителот на векјината на Законодавниот одбор Влада Симић прави следните измени и дополненија: Код членот 5 првата предложена нова алинеја се брише и на нејо место како прва нова алинеја долази: „Од денот на раписот на изборите не можат да се уводат ограничења за кретање на бирачите“. Во членот 24 алинеја 2 на предлогот на Законот во задниот ред се брише реч „право“ и се ставујат речи „условија во смисол на членот 6“. Во членот 43 после првната алинеја, како задња реченица се додаје: „Исто така подносителите на земските (обласните) листи за Скупштина на народите можат да пријават своите претставители и заменици за секоје бирачко место“.

По това се пристапа на гласање во целина. По извршеното поименично гласање Претседникот др. Иван Рибар објавује резултатот на гласањето.

Гласало е свега 386 народни посланици и тоа 370 „за“ и 16 „против“, со чиме е предлогот на Законот за избор на народните посланици за Уставотворна скупштина (Соезна скупштина и Скупштина на народите) конечно усвојен.

По това Претседник др. Иван Рибар, дава одмор од пет минути.

После кратка пауза седницата се наставуе и се прелази на 2 точка на дневниот ред: претрес на

извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Законот за аграрната реформа и колонизацијата.

Пошто е известителот на Законодавниот одбор Моша Пијаде прочитал и образложил одборскиот извештај, Претседателот др. Иван Рибар го отворуе начелниот претрес.

Први добија реч народни покланик др. Дуда Бошковиќ и говори во своје име „против“. Пошто е прекорачил времето које му го дава Пословникот, и на три Претседнички опомени не е сакал да прекине даља излагања, Претседникот др. Иван Рибар му е одузел речта.

По това се поговорице Аћим Груловиќ, „за“, др. Дуда Бошковиќ заради лично објаснење, Доброслав Томашевиќ „за“, Душан Мугоша „за“ Иван Немец „за“, и др. Киро Миљовски „за“, па Претседникот др. Иван Рибар објавује да има још еден говорник да говори во име на својата група и со тиме е листата на говорниците за начелен претрес заклучена.

Пошто е веќе доцкана, предлага да се седницата заклучи.

Пошто Скупштината го усваја овој предлог Претседателот ја заклучује седницата во 21,10 часа, а идукјата закажује за четврток 23 август 1945 година во 16 часа со дневниот ред:

1) продолжење претресот во начело на предлогот на Законот за аграрната реформа и колонизацијата;

2) претрес предлогот на Законот за штампата;

3) претрес извештајот на Законодавниот одбор за предлог на Законот за државјанство на Демократска Федеративна Југославија;

4) претрес извештајот на Законодавниот одбор за предлог на Законот за одузимање државјанството на офицери и подофицери на бившата Југословенска војска, који нејдат да се вратат во Отаџбина, и на припадниците на војни формации који се служиле на окупаторот и побегле во иностранство.

22 август 1945 година

Београд

Привремена народна скупштина
на Демократска Федеративна Југославија

Секретар,
Омер Глухиќ, с. р.

Претседател,
др. Иван Рибар, с. р.

ДЕКРЕТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВОСУДИЈЕ

Со Решение на Министерот за правосудие на соевзната влада бр. 54/45 од 23 јули 1945 година е поставен Грубачевиќ Душан, за секретар на Врховниот суд на Демократска Федеративна Југославија со припадности на чиновник V положајна група.

Со Решение на Министерот за правосудие на соевзната влада бр. 43/45 од 23 јули 1945 година е поставен Дукиќ Милош за секретар при Врховниот суд на Демократска Федеративна Југославија со припадности на чиновник VI положајна група.

Со Решение на Министерот за правосудие на соевзната влада бр. 67/45 од 9 август 1945 година е поставен Вежа Иван за секретар при Врховниот суд на Демократска Федеративна Југославија со припадности на чиновник VI положајна група.

Со Решение на Министерот за правосудие на соевзната влада бр. 38/45 од 19 јуни 1945 година е поставен Тодоровски Леонида за секретар на Врховниот суд на Демократска Федеративна Југославија со припадности на чиновник VI положајна група.

Со Решение на Министерот за правосудие на соевзната влада бр. 40/45 од 23 јули 1945 година е поставен Кујовиќ Војислав за секретар при Врховниот суд на Демократска Федеративна Југославија со припадности на чиновник VII положајна група.

Со Решение на Министерот за правосудие на соевзната влада бр. 71/45 од 22 август 1945 година е поставен Наумовиќ Теодор за секретар при Врховниот суд на Демократска Федеративна Југославија со припадности на чиновник VII положајна група.

Со Решение на Министерот за правосудие на соевзната влада бр. 56/45 од 23 јули 1945 година е поставена Лазиќ Ружица за архивски чиновник при Врховниот суд на Демократска Федеративна Југославија со припадности на чиновник IX положајна група.

Со Решение на Министерот за правосудие на соевзната влада бр. 24/45 од 12 јуни 1945 година е поставен Пантелиќ Владимир за архивски чиновник при Врховниот суд на Демократска Федеративна Југославија со припадности на чиновник X положајна група.

Со Решение на Министерот за правосудие на соевзната влада бр. 55/45 од 14 јули 1945 година е поставена Швендерман Јелисавета за архивски чиновник при Врховниот суд на Демократска Федеративна Југославија со припадности на чиновник X положајна група.

Со Решение на Министерот за правосудие на соевзната влада бр. 25/45 од 12 јуни 1945 година е поставена Миљуш Софија за званичник при Врховниот суд на Демократска Федеративна Југославија со припадности на званичник III група.

Со Решение на Министерот за правосудие на соевзната влада бр. 60/45 од 23 јули 1945 година е поставена Цветићанин Наталија, за званичник при Врховниот суд на Демократска Федеративна Југославија, со припадности на званичник III група.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДА

Со Решение на Министерот за пољопривреда на соевзната влада бр. 1760 од 10 септември 1945 година, се одредуе да должност на началникот на Одељењето за научноиспитивачка работа во пољопривредата и стручно образовање врши директорот на Главната пољопривредна станица при соевзнато Министерство за пољопривреда др. Драгомир Ћосиќ.

Со Решение на Министерот за пољопривреда на соевзната влада бр. 1634 од 25 август 1945 година, а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 година се поставуе инж. агр. Мирко Полонијо, референт за свиларство, дневничар-званичник, за референт за свиларство на Одељењето за сточарство и ветеринарство на Министерството за пољопривреда на соевзната влада, во привремено својство, со припадности на чиновнички приправник VIII положајна група.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ

Со Решение на Министерот за народно здравје на соевзната влада Пов.бр. 264 од 12 јули 1945 година, а на основание Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска Федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулисуење припадностите на државни службеници од граѓански ред и оста-

налите јавни службеници на соевзните министерства и установи од 20 априли 1945 година, се премешта по потреба на службата за директор на Епидемиолошки институт на Министерството за народно здравје на соевзната влада др. Александар Д. Ђорђевић, начелник на Епидемиолошкото оделење 3 група 1 степен, на Министерството за народно здравје на соевзната влада.

Со Решение на Министерот за народно здравје на соевзната влада број 3269 од 12 јули 1945 година, а на основание Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска Федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулисуење припадности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевзните министерства и установи од 20 априли 1945 година, се ставује на расположение на Министерството за народно здравје на федерална Македонија заради распоред на нова должност инж. Анатолије Перетертов, технички при- став 8 положајна група на Епидемиолошкиот институт на Министерството за народно здравје на соевзната влада.

Со Решение на Министерот за народно здравје на соевзната влада број 3270 од 12 јули 1945 година, а на основание Уредбата за поставуење и унапредуење на државните службеници на Демократска Федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулисуење припадности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевзните министерства и установи од 20 априли 1945 година, а спрема захтевот на Министерството за народно здравје на Србија број 1433 од 10 јули 1945 година, се ставује на расположение на Министерството за народно здравје на федерална Србија заради распоредот на нова должност инж. Велислав М. Томашевић, виши технички советник 4 положајна група 1 степен 1 периодска повишица на Санитетско-техничкото оделење на Министерството за народно здравје на соевзната влада.

Со Решение на Помокјникот на Министерот за народно здравје Пов.бр. 74 од 29 мај 1945 година, а на основание Уредбата за регулисуење припадности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевзните Министерства и установи и овластението на Министерот за народно здравје на Демократска Федеративна Југославија бр. 1561 од 23 марта 1945 година, се превзима во служба на Министерството за народно здравје на Демократска Федеративна Југославија Персида Тодоровић, надничар на бившиот Централен хигијенски завод во Београд, во својство на надничар со право на вкупни месечни припадности во сума од 2.200.— динари, спрема чл. 3 точ. 4 споменатата Уредба и воедно се распоредуе на работа во Епидемиолошки институт на Демократска Федеративна Југославија.

Со Решение на Помокјникот на Министерот за народно здравје Пов.бр. 74 од 29 мај 1945 година, а на основание Уредбата за регулисуење припадности на државните службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевзните министерства и установи и овластението на Министерот за народно здравје на Демократска Федеративна Југославија бр. 1561 од 23 марта 1945 година превзима се во служба на Министерството за народно здравје на Демократска Федеративна Југославија Оливера Стојковић, надничар на бившиот Централен хигијенски завод во Београд, во својство на надничар со право на вкупни месечни припадности во сума од 2.400.— динари, спрема чл. 3 точ. 4 споменатата Уредба и воедно се распоредуе на работа во Епидемиолошки институт на Демократска Федеративна Југославија.

дуге на работа во Епидемиолошки институт на Демократска Федеративна Југославија.

Со Решение на Помокјникот на Министерот за народно здравје Пов.бр. 74 од 29 мај 1945 година, а на основание Уредбата за регулисуење припадности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевзните министерства и установи и овластението на Министерот за народно здравје на Демократска Федеративна Југославија бр. 1561 од 23 март 1945 година, се превзима во служба на Министерството за народно здравје на Демократска Федеративна Југославија Даница Дивљаковић, надничар на бивши Хигијенски завод во Београд, во својство на надничар со право на вкупни месечни припадности во сума од 2.200.— динари, спрема чл. 3 точ. 4 споменатата Уредба и воедно се распоредује на работа во Епидемиолошки институт на Демократска Федеративна Југославија.

Со Решение на Помокјникот на Министерот за народно здравје Пов.бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основанне Уредбата за регулисуење припадности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на соевзните министерства и установи и овластението на Министерот за народно здравје на Демократска Федеративна Југославија бр. 1561 од 23 март 1945 година, се превзима во служба на Министерството за народно здравје на Демократска Федеративна Југославија Аксентије Стокић, кројач-надничар на бивши Централен хигијенски завод во Београд во својство кројач-надничар со право на вкупни месечни припадности во сума од 2.500.— динари, спрема чл. 3 точ. 6 споменатата Уредба и воедно се распоредује на работа во Епидемиолошки институт на Демократска Федеративна Југославија.

СОДРЖАНИЕ:

Страна

- | | |
|---|-----|
| 654. Закон за измена на точка 5 на членот 30 на Законот за конфискација и за извршуење на конфискацијата — — — — — | 697 |
| 655. Уредба за мировање на роковите за стечуење или губиток право и за поднесуење на правни лекови во социјалното осигурање — — — — — | 697 |
| 656. Уредба за одредуење на минимални ренти и пензии и за исплата отпремнатата на уживаоците на ренти при институциите на социјалното осигурање — — — — — | 698 |
| 657. Решение бр. 4 за одредуење цени на текстилни произведени испорачени од УНРРА — — — — — | 699 |
| 658. Решение бр. 6 за одредуење цени на текстилни произведени испорачени од УНРРА — — — — — | 699 |
| 659. Толмачење за примена на Напатствието за одредуење цени на роба од странопорекло увезена измеѓу 1 септември 1939 година и 6 априли 1941 година бр. 6497 од 9 август 1945 година — — — — — | 701 |
| 660. Решение за укидање чл. 6, 7 и 8 Правилникот за вршење претплата на новини и часописи — — — — — | 701 |
| 661. Наредба за поднесуење податци на Државната комисија за ратна штета — — — — — | 701 |
| 662. Тарифско обавештење — — — — — | 701 |
| 663. Тарифско обавештење — — — — — | 701 |